

**Известување за концентрација со која Фолксваген АГ, Волфсбург, Германија и Римац  
Аутомобили д.о.о, Света Недеља, Хрватска ќе формираат целосно функционално заедничко  
вложување  
(предмет бр. 08-52/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 02.04.2021 година, а дополнето на 05.04.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на формирање на заедничко вложување кое на долгорочна основа ќе врши активности на автономна економска целина од страна на Фолксваген АГ со регистрирана адреса на ул. Берлинер Ринг бр.2, Волфсбург, Германија и Римац Аутомобили д.о.о со регистрирано седиште на ул Љубљанска бр.7, 10431 Света Недеља, Хрватска

**Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:**

**Фолксваген АГ (“ФВ”)** е дел од Фолксваген групацијата, која врши развој и производство на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли и резервни делови и дополнителна опрема, со седиште во Волфсбург, Германија.

Фолксваген групацијата е активна на пазарот за големопродажба и малопродажба на патнички и комерцијални возила и на пазарот на автомобилски лизинг преку следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија:

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-финансиски лизинг;
2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници;
3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со останати моторни возила; и
4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија.

**Римац Аутомобили д.о.о (“Римац”)** е хрватско друштво со ограничена одговорност основано во 2009 година кое врши развој и производство на висококвалитетни електрични спортски возила. Римац не е активен на територијата на Република Северна Македонија.

Планираната концентрација се состои од создавање на заедничко вложување кое на долгорочна основа ќе врши активности на автономна економска целина, односно бизнис кој ќе има одржлив и самофинансирачки развој преку производство и дистрибуција на хиперавтомобили од страна на ФВ и Римац.

Според подносителите на известувањето, релевантниот пазар на производи за пријавената концентрација би можел да се дефинира како пазар за производство и дистрибуција на хиперавтомобили.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува сите заинтересирани страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk) и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

**05.04.2021 година, Скопје**